



СЛУЖ

91001 Скопје
Лан 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 7 октомври 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт фак 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

651.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ТИЕ ПРЕМИИ

Се прогласува Законот за дополние на Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1977 година.

ПР бр 646

30 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ТИЕ ПРЕМИИ

Член 1

Во Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73 и 58/76) во член 1, во уводната реченица, по зборовите: „како и од 1 јануари до 31 декември 1976 година“ се додаваат зборовите: „и од 1 јануари до 30 јуни 1977 година“.

Член 2

Одредбата на член 1 од овој закон се однесува само на количествата на продадено и испорачано млеко.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

652.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА ФАЗА НА КОНГРЕСНИОТ ЦЕНТАР „САВА“ НА НОВ БЕЛГРАД

Се прогласува Законот за учеството на федерацијата во финансирањето на изградбата на втората фаза на Конгресниот центар „Сава“ на Нов Белград, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1977 година.

ПР бр 647

30 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА ФАЗА НА КОНГРЕСНИОТ ЦЕНТАР „САВА“ НА НОВ БЕЛГРАД

Член 1

Се обезбедуваат средства во вкупен износ од 200.000.000 динари како учество на федерацијата во финансирањето на изградбата на втората фаза на Конгресниот центар „Сава“ на Нов Белград (во натамошниот текст: Конгресниот центар).

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 100.000.000 динари
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 100.000.000 динари.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон ќе му се доделат, без обврска за враќање, на град Белград како инвеститор за изградбата на втората фаза на Конгресниот центар.

Сојузниот извршен совет ќе склучи со Собранието на град Белград договор за динамиката на користењето на средствата од член 1 на овој закон и за користењето на просториите на Конгресниот центар за потребите на органите на федерацијата

и на општествено-политичките организации на ниво на федерацијата.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

653.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 ст. 1 и 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 30 септември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НА ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР

1. Се разрешуваат од должноста на членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, и тоа:

— Владимир Мијановиќ, досегашен секретар на Сојузот на синдикатите на услужните дејности на Југославија, и

— Матко Топаловиќ, досегашен член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија.

2. Се разрешуваат од должноста на заменици-членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, и тоа:

— Роко Фркиќ, досегашен секретар на Комисијата за организационо-политички прашања на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;

— Снежана Пејановиќ, стручно-политички работник во Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија;

— Љуба Вановиќ, досегашен член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, и

— Борис Ткачиќ, досегашен секретар на Комисијата на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за развој на ССРН.

3. За членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор се именуваат, и тоа:

— Станимир Ивановиќ, секретар на Сојузниот одбор на синдикатите на работниците на услужните дејности на Југославија, и

— Геза Мадаи, член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија.

4. За заменици-членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор се именуваат, и тоа:

— Перо Грк, секретар на Комисијата за политички и организациони прашања на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;

— Зорка Мандиќ, стручно-политички работник во Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија;

— Владимир Борожиќ, член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, и

— Јован Вујовиќ, секретар на Координациониот одбор на Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ

на Југославија за кадровската политика во федерацијата.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 550

30 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

654.

Врз основа на член 228 точка 3, а во врска со член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 30 септември 1977 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира Воислав Ракиќ, досегашен претседател на Законодавноправната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 532

30 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,

Зоран Попиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

655.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ бр. 49/76) во врска со одредбите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), а заради остварување на целите на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА, ПАРИЧНА И ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна

политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 32/77) во точка 7 став 1 во уводната реченица зборот: „производството“ се заменува со зборот: „стопанството“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 726
29 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Веселин Гурановиќ, с. р.

656.

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоци-те за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/77) во точка 1 во групите на работни места „за Грција“ зборовите: „пресметковни долари“ се заменуваат со зборовите: „САД долари“ на сите три места.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 23 јули 1977 година.

Е. п. бр. 727
29 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

657.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »PARIS MATCH«

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието »Paris Match«, број 1474 од

26 август 1977 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр 650-1-5/459

21 септември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи
Драшко Јуришиќ, с. р.

658.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »L'EXPRESS«

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието »L'express«, број 1365 од 1—11 септември 1977 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/430

16 септември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи
Драшко Јуришиќ, с. р.

659.

Врз основа на член 137 во врска со член 71 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77), директорот на Сојузната управа за радиоврски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД НА РАДИОСТАНИЦИ

Член 1

Техничкиот преглед на радиостаници се врши според одредбите од овој правилник.

Член 2

Со техничкиот преглед се утврдува: дали радиостаницата е поставена според техничките и другите услови утврдени во дозволата за поставување; дали радиостаницата е способна за непречена работа во системот за врски; дали радиостаницата со својата работа не ја пречи работата на други радиостаници, или не создага пречки во работата на други средства за врска во некој од системите за врски.

Член 3

Условите за техничкиот преглед на радиостаници утврдени со овој правилник се применуваат на радиостаниците за кои се издаваат дозволи за поставување на радиостаници според одредбите на Законот за основите на системите за врски.

Член 4

Техничкиот преглед на радиостаниците се врши по извршеното поставување на радиостаницата и по поднесувањето на барањето за добивање дозвола за работа.

Член 5

Техничкиот преглед на радиостаница, од член 2 на овој правилник, опфаќа проверување на техничките и другите податоци и радиомерења на поставената радиостаница.

Член 6

Со проверувањето на техничките и другите податоци се утврдува:

- 1) дали постои документација за поставувањето на радиостаницата;
- 2) дали се согласуваат податоците од дозволата за поставување со надената состојба во поглед на:
 - локацијата на радиостаницата (потесна локација, природа на локацијата, координата на радиостаницата, надморска височина и др.);
 - намената на радиостаницата (вид на службата, вид на радиостаницата, начин на работата, време на работата и др.);
 - емисионата и приемната антена на радиостаницата (тип на антената, поларизација, насоченост, азимут на максималниот правец на зрачењето на главниот сноп, добивка на антената, однос „напред — назад“, ефективна височина на антената и др.);
 - фреквенцијата на радиостаницата;
 - повикувачкиот знак или знакот за идентификација на радиостаницата;
 - видот на емисијата со широчината на опсегот;
- 3) дали на радиостаницата можат да се отпремаат и примаат доделените повикувачки знаци или други знаци за идентификација;
- 4) дали имателот на радиостаницата обезбедил трајно вршење на контрола на исправноста на работата на радиостаницата;
- 5) дали имателот на радиостаницата го определил лицето што ќе се грижи за правилна работа и одржување на радиостаницата;
- 6) дали инсталацијата на радиостаницата (водо-ви, напојување со електрична енергија и аутенски постројки) е изведена според прописите за југословенските стандарди за инсталации и со други прописи;
- 7) дали, за радиостаниците наменети за одржување на радиоврски во меѓународниот радиосообраќај, се преземени мерки да не дојде до прекинување во емисијата;
- 8) дали, на електричните и другите постројки, уреди и апарати во објектот во кој е поставена радиостаницата, се спроведени мерки за отстранување на радиопречки според прописите за југословенските стандарди за отстранување на радиопречки;
- 9) дали се спроведени мерки на другите радио-уреди во објектот заради спречување на меѓусебно пречење на радиостаниците.

Член 7

Радиомерењата на поставена радиостаница ги опфаќаат следните мерења:

- 1) на силата на зрачењето на радиостаницата (максимална или средна сила и сила на носечки бран);
- 2) на силата на несаканите зрачења или на односите на силите (хармониски, паразитни и интермодулациони);
- 3) на точноста и стабилноста на фреквенциите;
- 4) на зафатената широчина на опсегот на фреквенциите за секој вид емисии;

5) на насоченоста на антената (агол на отворот на главниот сноп, азимут и елевационен агол на главниот сноп);

- 6) на осетливоста на приемниците;
- 7) на селективноста на приемниците;
- 8) на силата на несаканите зрачења на приемниците;
- 9) на факторот на избличувањето.

Радиомерењата од став 1 на овој член се вршат според единствените мерни методи, што се прописани со прописите за југословенските стандарди или со други прописи. Радиомерењата се вршат со инструменти што мораат да имаат најмалку десет пати поголема точност од дозволеното отстапување.

За вршење на техничкиот преглед се потребни следните инструменти:

- 1) анализатор на спектарот;
- 2) мерач на силата;
- 3) опрема за вештачко оптоварување;
- 4) атенуатор;
- 5) мерач на фреквенциите;
- 6) мерач на полето;
- 7) сигнал-генератор;
- 8) осцилоскоп;
- 9) мерач на факторот на избличувањето.

Член 8

Со техничкиот преглед на радиостаниците што ги користат граѓани што се членови на општествените организации како што се: Сојузот на радио-аматерите на Југославија, Воздухопловниот сојуз на Југославија, Бродарскиот сојуз на Југославија, Планинарскиот сојуз на Југославија, Црвениот крст на Југославија, доброволните алпинистички и планинарски спасувачки екипи и др. се проверува само дали тие се градени и поставени за работа во определениот фреквенциски опсег и дали со својата работа и карактеристики нема да ја попречуваат работата на други радиостаници.

Член 9

Резултатите од техничкиот преглед на радиостаницата се внесуваат во Образецот ТП-1 — Технички преглед на радиостаницата, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел. Еден примерок од Образецот ТП-1 за извршениот технички преглед се доставува до имателот на радиостаницата.

Член 10

Техничкиот преглед на радиостаниците што се поставени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, а кои не се технички прегледани, ќе се изврши според одредбите од овој правилник.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важат Правилникот за условите за поставување и технички преглед на радиостаници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 55/70).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-981

15 февруари 1977 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
радиоврски,
Љубомир Дуловиќ, с. р.

(прва страна)

Образец ТП-1

(назив на органот на управата, односно на организацијата што го извршила техничкиот преглед)

(место и датум на техничкиот преглед)

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РАДИОСТАНИЦАТА

(имател на радиостаницата)

Врз основа на техничкиот преглед на радиостаницата е утврдено следното:

А) ПРЕДАВАТЕЛ

Шифра	Елементи на техничкиот преглед	Според дозволата за поставување бр. _____ важи до _____	Утврдена состојба со преглед и мерење
1	2	3	4
90216	Доделени фреквенции		
	Точност на доделените фреквенции (да се запише соодветна единица)		
	Фреквенции на несакани зрачења (да се запише соодветна единица)		

(втора страна)

1	2	3	4
	Моќ на несаканите зрачења или однос на силите во dB (да се запише соодветна единица)		
90235	Реден број на каналот		
90240	Вид на станицата		
90244	Вид на службата		
90301	Локација на радиостаницата		
90307	Назив на потесната локација на предавателот		
90321	Природа на локацијата на земјиштето		
90326	Координати на радиостаницата		
90341	Надморска височина (m)		
90345	Знак за идентификација		
90407	Вид на емисијата		
90421	Вредност на моќта (да се запише соодветна единица)		
90407	Производител на уредот		
90407	Широчина на опсегот на фреквенцијата (да се запише соодветна единица)		
90507	Шифра на дејноста		
90511	Ефективна височина на антената		
90519	Тип на предавателната антена		
90522	Поларизација на антената		
90523	Насоченост на антената		

(трета страна)

1	2	3	4
90525	Азимут на максималното зрачење		
90528	Агол на широчината на главниот сноп		
90531	Добивка на антената во dB		
90533	Елевационен агол на главниот сноп		
90536	Однос „напред-назад“ во dB		
90825	Начин на работата		
90547	Горна гранична фреквенција		
90541	Долна гранична фреквенција		
90827	Време на работата		
90840	Подвижност на радиостаницата		
90842	Број на станиците во мрежата		
90846	Сериски фабрички број		
90846	Тип на уредот		
	Вид на напојувањето и приклучна моќ (kW)		
	Земјоводна инсталација		
	Забелешки		

(четврта страна)

Б) ПРИЕМНИК

Шифра	Елементи на техничкиот преглед	Според дозволата за поставување бр. _____ важи до _____	Утврдено со техничкиот преглед
1	2	3	4
90225	Приемна фреквенција (да се запише соодветна единица)		
	Точност на дотерувањето на фреквенцијата		
90601	Локација на приемникот		
90607	Најтесна локација на приемникот		
90621	Природа на локацијата		
90525	Природа на земјиштето		
90641	Географски координати		
90641	Надморска височина (m)		
90701	Широчина на опсегот на приемникот		
90711	Ефективна височина на приемната антена		
90719	Тип на приемната антена		
90722	Поларизација на антената		
90723	Насочност на антената		
90725	Азимут на максималната добивка		
90728	Агол на широчината на главниот сноп		
90731	Добивка на приемната антена во dB		

(петта страна)

90736 Однос „напред-назад“ во dB

Осетливост (да се запише соодветна единица)

Селективност (да се запише соодветна единица)

Мок на несаканите зрачења (да се запише соодветна единица)

Фактор на нелинеарните изобличувања

Радиомерењата се извршени со следните инструменти:

Назив на инструментот	Фабрикат	Сериски фабрички број	Точност	Баждарење извршено	
				датум	извршител

(датум и место на техничкиот преглед)

(потпис на овластеното лице)

660.

Врз основа на член 25 став 4, во врска со член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

контролата при прегледот и жигосувањето на брои-ла за електрична енергија, ако прегледот на тие брои-ла, на нејзино барање, исклучително од одредбата на член 25 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, се врши во нејзини деловни простории.

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛАТА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ТИЕ БРОИЛА

I. ОПШТА ОДРЕДБА**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на брои-ла за електрична енергија како и условите во поглед на стручната подготовка на работниците, што организацијата на здружениот труд, што произведува или поправува брои-ла за електрична енергија, е должна да му ги стави на располагање на органот на

II. РАБОТНИ ПРОСТОРИИ**Член 2**

Работните простории за преглед и жигосување на брои-ла за електрична енергија мораат:

- 1) да бидат чисти, суви, заштитени од бука, потрес и вибрации;
- 2) да имаат постојана температура и соодветно осветление;
- 3) да бидат изградени во согласност со важечките технички нормативи и доволно пространи за сместување на опрема;
- 4) да ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Условите од став 1 на овој член што мораат да ги исполнуваат работните простории не смеат да се изменат во таа мера што да ја доведат во прашање декларираната точност и прецизноста на опремата и броилата за електрична енергија што се испитуваат.

Член 3

Во работните простории во кои се врши преглед на брои-ла за електрична енергија температурата треба да се одржува во границите:

1) од 20°C до 25°C — за време на испитувањето на индукциони броила за активна енергија со класа на точност 2 и 2,5 и на индукциони броила за реактивна енергија со класа на точност 3;

2) 23°C ± 1°C — за време на испитувањето на индукциони броила за активна енергија со класа на точност 0,5 и 1 и на статички броила за активна енергија со класа на точност 0,2 и 0,5.

Релативната влажност на воздухот во работните простории во кои се врши преглед на броила за електрична енергија од сите видови и класи на точност, по правило, треба да биде во границите од 40% до 70%.

Јачината на осветлението во работните простории во кои се врши преглед на броила за електрична енергија од сите видови и класи на точност треба да биде во границите од 600 Lx до 1000 Lx (JUS U.C9 100).

Температурата во работните простории во кои се врши преглед на броила за електрична енергија треба да се мери со термометри чија поделба на скалата изнесува најмалку 0,5°C, а релативната влажност на воздухот — со хигрометри чија поделба на скалата изнесува најмалку 5%. Термометрите и хигрометрите треба да бидат поставени на ѕид на работната просторија така што да бидат оддалечени од ѕидот 15 до 20 cm, а на височина од 150 до 170 cm над подот.

Температурата и релативната влажност на воздухот во работните простории во кои се врши преглед на броила за електрична енергија треба да се одржуваат во границите на пропишаните услови со соодветни уреди за климатизација.

Член 4

Подот во работните простории во кои се врши преглед на броила за електрична енергија треба да биде хоризонтален така што да се овозможи вертикална положба на индукционите броила, што за време на испитувањето се поставени на подвижни статови.

Заштитата од потреси и вибрации во работните простории во кои се врши преглед на броила за електрична енергија треба да е изведена така што потресите и вибрациите да не влијаат врз точноста на мерењето на опремата и броилата што се испитуваат.

III. ОПРЕМА

Член 5

Опремата за испитување на броила за електрична енергија мора да овозможи испитувања според метролошките услови за одделни видови и класи на точност на тие броила.

Член 6

Опремата што се користи за испитување на индукциони и статички броила за електрична енергија треба да има такви мерно-технички карактеристики што да се овозможи испитување на броила според следните методи, и тоа:

- 1) метод „мерење на моќ и време“;
- 2) метод „мерење на работата — споредување со еталон броило“.

1. Уреди за испитување

Член 7

Согласно со видот на броилата што се испитуваат, уредите за оптоварување на броилата со константна моќ можат да бидат трифазни и еднофазни, со одвоени струјни и напонски кола во одделни фази.

Член 8

Во уредите за оптоварување на броила со константна моќ, мораат да постојат фазен регулатор, индуктивен уред за дотерување на струјата и напонот и струјни и напонски прецизни мерни трансформатори, односно соодветни предотпорници на кои се приклучени прецизни ватметри, броила или трансфер инструменти, а за контрола на испитни струи, напони и фреквенции — амперметри, волтметри и фреквенцетар кој може да биде вграден и во изворот за напојување.

Уредот од став 1 на овој член мора да има преклопници за менување на методот на мерењето, на струјните и напонските мерни опсези и соодветни приклучоци за приклучување на броилата што се испитуваат.

Уредот од став 1 на овој член мора да биде конструиран така што со соодветно пречекорување да може да се изврши напоредна контрола на вградените мерни инструменти во одделни фази меѓусебно или со туѓ еталон.

Преклопниците и приклучоците мораат да бидат димензионирани и изработени така што да не влијаат врз точноста на мерењето.

Член 9

За дотерување на вредноста на факторот на моќта уредите за оптоварување на броилата со константна моќ треба да имаат фазен регулатор, кој мора да биде изведен така што да може да го поместува симетричниот напонски триаголник со симетричното напонско ѕвездиште спрема испитните струи за 90° во индуктивна и 90° во капацитивна смисла, или да биде изведен така што испитните струи да се поместуваат спрема испитните напони.

Фазниот регулатор треба да има индикатор на кој може приближно да се определи вредноста на факторот на моќта и неговата смисла.

Трифазните уреди за оптоварување на броилата со константна моќ мораат да имаат најмалку во две фази компензациони уреди за отстранување на несиметријата на фазната разлика помеѓу одделни фази.

Член 10

Индуктивните уреди за дотерување на струјата и напонот мораат да имаат такви скокови при дотерувањето на моќта што да може лесно да се менуваат отклонот на стрелката на ватметарот, во скокови што не се поголеми од 1/20 поделоци на скалата на ватметарот.

Уредите од став 1 на овој член мораат да бидат димензионирани и изработени така што во погонска топла состојба на уредот за оптоварување на броилата со константна моќ, дотераниот полн отклон на стрелката на ватметарот да не се менува за повеќе од 1/20 поделоци на скалата во време од 2 минути.

Член 11

Мерните опсези на струјните кола во одделни фази, односно примарните називни струи на прецизните струјни мерни трансформатори на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ, треба да ги имаат по правило следните струјни мерни опсези:

0,1 — 0,15 — 0,2 — 0,25 — 0,3 — 0,4 — 0,5 — 0,6 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2, 2,5 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7,5 — 10 — 20 — 30 — 40 — 50 — 60 — 100 A.

Уредите за испитување на трансформаторски броила што имаат проширен струен мерен опсег, треба да имаат, по правило и понизок струен мерен опсег од 0,1 A.

Мерните опсези на напонските кола во одделни фази на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ, треба да бидат такви што да е, согласно со видот и напонскиот мерен опсег, можно да се испитуваат броила од следните нормирани напони:

$$3 \times \frac{100}{\sqrt{3}}/100 \text{ V}; 3 \times \frac{110}{\sqrt{3}}/110 \text{ V}; 3 \times \frac{220}{\sqrt{3}}/220 \text{ V};$$

$$3 \times 220 \text{ V}; 3 \times \frac{500}{\sqrt{3}}/500 \text{ V}; 3 \times 100 \text{ V}; 3 \times 110 \text{ V};$$

$$3 \times 220 \text{ V}; 3 \times 380 \text{ V}; 3 \times 500 \text{ V}; 100/\sqrt{3} \text{ V}; 110/\sqrt{3} \text{ V}; 100 \text{ V}; 110 \text{ V}; 220/\sqrt{3} \text{ V}; 220 \text{ V}.$$

Промена на напонот треба да биде овозможена најмалку за $\pm 20\%$ од референтната вредност.

Член 12

Прецизните струјни мерни трансформатори на уредите за оптоварување на броила со константна моќ, треба да имаат многу мала струјна и аголна грешка. Се смета дека овој услов е исполнет ако струјните мерни трансформатори при оптоварување со погонски товар помеѓу 120% и 30% од називната струја, а при определувањето на моќта според методот на еднакво оптоварување помеѓу 120% и 50% од називната струја за секој називен струен мерен опсег, имаат струјна грешка што не преминува $\pm 0,1\%$ и аголна грешка што не преминува ± 3 минути.

Кај уредите за испитување на броила со класа на точност 1, 0,5 и 0,2, грешките на струјните мерни трансформатори не смеат да ја преминат вредноста:

I_n (%)	100	50
G (%)	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$
δ (мин)	1	1

при називен секундарен товар, односно половина од називниот секундарен товар.

Член 13

Прецизните напонски мерни трансформатори на уредите за оптоварување на броила со константна моќ, треба да имаат напонска грешка што не преминува $\pm 0,1\%$ и аголна грешка што не преминува ± 1 минута при оптоварување со погонски товар за секој примарен називен напон во опсег од 0,1 до 1,1 Уп.

Кај уредите за оптоварување на броила со константна моќ, за испитување на броила со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 грешките на напонските мерни трансформатори при промена на напонот за 30% од референтната вредност не треба да ги преминат вредностите $\pm 0,05\%$ и $\pm 0,8$ минути при називниот секундарен товар.

Член 14

Прецизните електронски и електродинамички астатички ватметри треба да се најмалку со класа на точност 0,2 и називна струја 5 А или 1 А.

Предотпорниците за ватметри треба да се најмалку со класа на точност 0,05 и да се изведени така што називните напонски мерни опсези да им се производ, кој е цел број, дотеран според скалата на ватметарот (на пример: кај ватметрите со скала од 150 поделоци називните напонски мерни опсези на предотпорниците имаат вредност 150 — 300 — 450

— 600 V). Вкупната грешка на ватметарот заедно со предотпорниците не смее да биде поголема од грешката на покажувањето на инструментот со класа на точност 0,2.

Кај уредот за испитување на броила со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 како мерила за моќ треба да се користат електродинамички астатички ватметри со класа на точност 0,1 и трансфер-инструменти со најмала класа на точност 0,05. Кај уредите со ватметри, грешката на уредите треба да биде коригирана.

Ватметрите и трансфер-инструментите треба да бидат сместени во посебен дел на уредите така што загревањето на уредите да не влијае врз нивната точност.

Член 15

За мерење на струјата и напонот во секое струјно и напонско коло на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ треба да бидат вградени амперметри или волтметри најмалку со класа на точност 1. За мерење на фреквенцијата треба да постои фреквенцетар најмалку со класа на точност 0,5.

Кај уредите за испитување на броила со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 вградените амперметри и волтметри треба да бидат најмалку со класа на точност 0,5, при што треба да се овозможи контрола на напонот во сите фази и при сите спреги со вграден волтметар најмалку со класа на точност 0,2

Скалата на вградените амперметри треба да биде продолжена за 20% на сите поделоци од називниот мерен опсег.

Член 16

Уредите за оптоварувања на броилата со константна моќ треба да бидат изработени така што при празен од и полно оптоварување во колата за приклучување на броилата отстапувањето на кривите струи и напони од синусен облик да не биде до 3% п.о.г.м. д.о.у.т напон.

Член 17

Вкупната грешка на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ, ако испитувањето на броилата се врши според методот „мерење на моќта и времето“, не смее при факторот на моќта 1, 0,5 инд. и 0,8 кап да изнесува повеќе од:

- $\pm 0,4\%$ — при испитување на броила за активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за реактивна енергија со класа на точност 3;
- $\pm 0,2\%$ — при испитување на броила за активна енергија со класа на точност 1;
- $\pm 0,1\%$ — при испитување на броила за активна енергија со класа на точност 0,5.

При испитувањето на броила за активна енергија со класа на точност 0,2, вкупната грешка на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ треба да биде најмалку четири пати помала од грешката на броилата кај сите точки на оптоварување при кои броилото се испитува.

Член 18

Направите за покажување на симетричноста на напонот на уредите за испитување на броила со константна моќ, што се користат при испитувањето на броилата за реактивна енергија со класа на точност 3, треба да бидат изработени така што, при покажувањето на симетричноста на напонскиот триаголник, несиметричноста да не изнесува повеќе од $0,2\%$.

2. Еталон броила

Член 19

При испитувањето на броила според методот „мерење на работата — споредување со еталон броило“, еталон броилата, кои можат да бидат индукциони или статички, треба да ги задоволуваат најмалку барањата од следните класи на точност на броилата за активна енергија:

- 1) 1 — при испитувањето на броила за активна енергија со класа на точност 2,5;
- 2) 0,5 — при испитувањето на броила за активна енергија со класа на точност 2;
- 3) 0,2 — при испитувањето на броила за активна енергија со класа на точност 1.

При испитувањето на броила за активна енергија со класа на точност 0,5, грешките на еталон броилата треба да бидат најмалку четири пати помали од грешките на броилата со класа на точност 0,5 кај сите точки на оптоварување при кои броилото се испитува.

3. Стативи за поставување броила

Член 20

За време на испитувањето индукционите броила треба да бидат поставени на стативи, кои треба да овозможат вертикална положба на броилата со отстапување не поголемо од 0,5°.

Падот на напонот во напонските кола на стативот на кој се поставуваат броилата за активна енергија со класа на точност 2 и 2,5 и броилата за реактивна енергија со класа на точност 3 не смее да ја премине вредноста од 0,1% од вредноста на референтниот напон на броилата, а кај стативот на кој се поставуваат броила за активна енергија со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 — вредноста од 0,015 V при најнискиот називен напонски мерен опсег на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ и при најголем број броила што можат да се постават на стативот.

Падот на напонот се мери од стегалката на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ на местото на кое се одвојува напонското коло на ватметарот до најоддалечената напонска приклучна стегалка на мерното место на стативот за поставување на броилата.

Вредноста на магнетната индукција на кое и да било мерно место на стативот за поставување на броилата не смее да ја премине вредноста што предизвикува варијација на релативна грешка на броилата поголема од вредноста дадена во важечките прописи за метролошките услови за одделен вид и класа на точност на броилата.

На уредот за оптоварување на броилата со константна моќ, треба да постои статив за поставување на броилата, кој има најмалку пет мерни места.

4. Мерила за време

Член 21

При испитувањето на броила за електрична енергија за мерење на времето можат да се користат механички и електронски секундомери кои мораат да ги исполнуваат пропишаните метролошки услови.

Границите на грешката на механичките секундомери не смеат да ја преминат вредноста еднаква на временската вредност на најмалиот поделок на скалата зголемена за 1/2000 дел од испитниот мерен интервал на времето.

За мерење на времето при испитувањето на броила за активна енергија со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 можат да се користат само електронски секун-

домери, што имаат стабилност на временска база најмалку 10^{-4} .

Управувањето со електронските секундомери треба да се овозможи со посебни фотоелектрични системи кои треба да се напојуваат од извори со стабилизирани напон, чија стабилност е најмалку $\pm 0,5\%$.

Електронските секундомери треба, по правило, да овозможуваат и читање на бројот на обртите на роторот на индукционо броило, односно излезните импулси на статичко броило во опсег најмалку од 1 — 100.

5. Направи за покажување грешка на броило

Член 22

Направите за покажување грешка на броило можат да бидат во врска со посебниот еталон на броилото или со електронскиот секундомер.

Направите за покажување грешка на броило не смеат, при испитувањето на броилото од кој и да било вид или класа на точност, да имаат сопствена грешка поголема од $\pm 0,01\%$.

6. Контролни инструменти

Член 23

За повремена контрола во текот на испитувањето на амперметри, волтметри и фреквенцметар вградени во уредот за оптоварување на броилата со константна моќ, мораат да постојат посебни контролни инструменти најмалку со класа на точност 0,2.

7. Уреди за испитување на изолација

Член 24

За испитување на изолација на броила треба да постои уред со индуктивен регулатор на напонот. Моќта на овој уред треба да биде најмалку 500 VA, а напонскиот опсег 2000 V со синусен облик. Дотеравањето на напонот треба да биде континуирано од 0 до 2000 V. Напонот се мери со волтметар најмалку со класа на точност 2,5.

Уредите за испитување на изолација треба да имаат соодветна заштита и сигнализација.

8. Извори за напојување

Член 25

Изворите за напојување на уредите за оптоварување на броила со константна моќ, треба да бидат такви што да обезбедуваат референтни услови во поглед на напонот, фреквенцијата, обликот на брановите на напонот и струјата, пропишаните метролошки услови за одделни видови и класи на точност на броилата, и да не влијаат врз вкупната грешка на уредите за оптоварување на броилата со константна моќ, пропишана во член 17 од овој правилник.

Напојувањето на уредите за оптоварување на броила со константна моќ треба да се врши од извори за напојување со стабилизирани напон, чиј облик на кривата линија треба да биде синусоиден. Моќта на изворите за напојување по еден уред за испитување на броила треба да биде најмалку 0,75 kVa при факторот на моќ од 0,3 до 0,7.

Како извори за напојување можат да се користат:

- 1) мотор — генератор група со електронска стабилизација;
- 2) месна мрежа со електронски стабилизатор на напонот.

При промената на мрежниот напон за $\pm 10\%$ од референтната вредност и референтната фреквенција за $\pm 1\%$ од референтната вредност, промената на стабилизираниот напон на изворите за напојување на уредите за испитување на броила за активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и на броилата за реактивна енергија со класа на точност 3 не смее да изнесува повеќе од $\pm 0,1\%$, а кај изворите за напојување на уредите за испитување на броила за активна енергија со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 — повеќе од $\pm 0,05\%$. Времето на регулацијата на напонот за која и да било промена на напонот не смее да биде подолго од 0,5 s.

При промена на оптоварувањето на изворите за напојување од празен од до 75% од називното оптоварување, промената на стабилизираниот напон не смее да изнесува повеќе од $\pm 0,1\%$ односно $\pm 0,05\%$, при што времето на регулацијата не смее да биде подолго од 1 s.

Фреквенцијата на изворите за напојување на уредите за испитување на броила за активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и на броила за реактивна енергија со класа на точност 3 треба да биде 50 Hz со дозволените отстапувања од $\pm 0,5\%$, а на изворите за напојување на уредите за испитување на броила за активна енергија со класа на точност 1 — 50 Hz со дозволеното отстапување од $\pm 0,3\%$, при сите оптоварувања при испитувањето на броилата. Фреквенцијата на изворите за напојување на уредите за испитување на броила за активна енергија со класа на точност 0,5 и 0,2 треба да биде 50 Hz со дозволеното отстапување од $\pm 0,2\%$, при сите оптоварувања при испитувањето на броилата.

Обликот на кривата линија на стабилизираниот напон на изворите за напојување на уредите за испитување на броила за активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и на броилата за реактивна енергија со класа на точност 3 не смее да отстапува од синусниот облик повеќе од $\pm 3\%$, а при испитувањето на броилата за активна енергија со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 — повеќе од $\pm 2\%$, при сите оптоварувања при испитувањето на броилата.

Секој уред за оптоварување на броилата со константна моќ со кој се испитуваат броилата за активна енергија со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 според методот „мерење на моќта и времето“, мора да се напојува од посебен извор за напојување.

Ако повеќе уреди за оптоварување на броила со константна моќ со кои се испитуваат броилата за активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и броилата за реактивна енергија со класа на точност 3 според методот „мерење на моќта и времето“ се напојува од ист извор за напојување со стабилизирани напон, стабилизаторот на напонот треба да биде изведен така што секој линиски напон при несиметрично струјно оптоварување од 20% да остане стабилен во границите од $\pm 0,1\%$.

Член 26

При испитувањето на броилата според методот „мерење на работата — споредување со етанол броило“, изворите за напојување на уредите за испитување на броилата треба да обезбедуваат референтни услови во поглед на напонот, фреквенцијата, обликот на брановите на напонот и струјата пропишани со метролошките услови за одделни видови и класи на точност на броилата.

Член 27

Во работните простории за преглед и жигосување на броила за електрична енергија треба да биде сместена само опрема што се користи при прегледот.

Распоредот на опремата во работната просторија треба да биде таков што опремата и броилата што се испитуваат да не бидат изложени на директно зрачење на сонцето и другите извори на загревање.

Одржувањето на опремата и на работните простории за преглед и жигосување на броилата за електрична енергија треба да биде такво што постојано да бидат исполнети условите пропишани со овој правилник.

IV. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 28

Раководителот на работна единица или служба, група, одделение, односно друг облик на организирање на трудот во рамките на кој се врши преглед и жигосување на броила за електрична енергија, мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има висока школска подготовка и најмалку 3 години работно искуство на соодветни работи; или
- 2) да има виша школска подготовка и најмалку 6 години работно искуство на соодветни работи; или
- 3) да има средна школска подготовка и најмалку 10 години работно искуство на соодветни работи.

Освен условите од став 1 на овој член, раководителот на работна единица или служба, група, одделение, односно друг облик на организирање на трудот мора да ги познава сите прашања во врска со прегледот и жигосувањето на броилата за електрична енергија и опремата за нивно испитување.

Член 29

Работниците што работат на дотерување и испитување на броилата и што ракуваат со опрема за испитување на броилата мораат да бидат КВ или ВКВ работници од електрострука или електротехничари.

Работниците од став 1 на овој член мораат да бидат оспособени за вршење на преглед и жигосување на броила за електрична енергија според пропишаните метролошки упатства.

Одредбите на став 1 од овој член не се однесува на работниците во организациите на здружениот труд што произведуваат броила за електрична енергија.

V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 30

Решенијата со кои на определени организации на здружениот труд им е одобрено во нивните деловни простории да се врши преглед и жигосување на броила за електрична енергија, а кои се донесени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат на 31 декември 1979 година.

Член 31

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 0206-2961/1

21 септември 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,

Петар Ковинчиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за извоз на опрема која се комплетира со купување во странство на дел од опрема без увоз во Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОМПЛЕТИРА СО КУПУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ДЕЛ ОД ОПРЕМА БЕЗ УВОЗ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Во точка 2 став 3 треба да се брише.

Во досегашниот став 4 наместо зборовите: „оваа одлука. За вршење“ треба да стои: „оваа одлука, ако за вршење“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 3 октомври 1977 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГАБОНСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГАБОНСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Есад Церик од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Габонска Република.

II

Се назначува

Љубомир Хрњак, ополномоштен министер, во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Габонска Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 21

9 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС

I

Се отповикува

Берислав Бадурин од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Тунис.

II

Се назначува

Миодраг Кркиќ, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Тунис.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 22

13 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН

I

Се отповикува

д-р Видо Кнежевиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Исламска Република Пакистан.

II

Се назначува

Мирко Милутиновиќ, шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Исламска Република Пакистан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 23

20 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

I

Се отповикува

Тарик Ајановиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Холандија.

II

Се назначува

Милан Шумоња, досегашен заменик-сојузен секретар за народна одбрана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Холандија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 24

20 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА

I

Се назначува

Рудолф Чачинович, досегашен потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шпанија.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 25

20 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Еквадор

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Д-р Ramon Veintimilla-Ramirez, отправник на работите на Република Еквадор во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 30

2 март 1977 година

Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 5573, Скопје

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Водници-стажисти: Главина Павла Иван, Јовић Тихомира Драгомир, Ковачиќек Вилима Мирко, Крек Франца Албин, Раѓеновиќ Дака Ђуро;

Десетари: Анѓелиќ Николе Милан, Араѓеловиќ Радивоја Драгиша, Бајралија Мустафе Јетула, Будаи Михаила Јожеф, Булатовиќ Ђорѓа Петко, Бусила Анке Милан, Даутовиќ Брахе Хусеин, Ђокиќ Ђоке Гавро, Ђуриќ Илије Дико, Ђуричковиќ Милоша Душко, Филиповиќ Милоја Милорад, Гојак Јове Милан, Хорват Антала Антун, Јовановиќ Сибина Славиша, Коџиќ Стевана Предраг, Крмањош Иштвана Золтан, Ковачевиќ Јована Слободан, Крзнариќ Ивана Милан, Куршумлија Шабана Исуф, Матиќ Миодрага Радиша, Лолевски Наума Томе, Матковиќ Антуна Славко, Миќачевиќ Мате Лука, Милковиќ Милутина Милорад, Малоханиќ Шиме Невио, Мирковиќ Гаје Мијодраг, Мишиќ Борислава Слободан, Николовски Стојанче Милорад, Омерчиќ Емина Јусуф, Петровиќ Новице Драган, Рибич Милована Бранислав, Ризниќ Радована Миленко, Ризвановиќ Салке Рамиз, Симоновиќ Милутина Радица, Стојановиќ Радомира Милосав, Шолаја Богдана Миле, Тирнаниќ Бранислава Зоран, Трифуновиќ Миливоја Димитрије, Војиновиќ Мирослава Слободан, Жагар Јосипа Филип;

Разводници. Андво Димитра Ђоко, Антиќ Живка Властимир, Домонкош Маѓаша Иштван, Гавриловиќ Милована Драган, Илиќ Душана Живота, Каралиќ Павла Живко, Недељковиќ Радича Драган, Почолер Алојза Јанко, Поповиќ Алексе Мишо, Росиќ Тодора Миле, Смиќиќ Пере Миле, Строт Фридриха Мирослав, Златојевиќ Вујице Здравко;

Војници: Андриќ Стојадина Велисав, Анѓелковиќ Љубисава Добривоје, Вагалур Фабе Борис, Бајц Виктор Албин, Бандовиќ Ђорѓа Велимир, Бобар Слободана Раденко, Бубиќ Анте Никола, Цимиќи Нурадина Реџеп, Ѓатиќ Назиха Шериф, Ѓер Ференца Ференц Добродолац Крсте Светислав, Дојчиновиќ Божа Душко, Дробиќ Мује Вејз, Дулиќ Душана Милан, Ђурђевиќ Миливоја Миљко, Екреш Јајоша Тибор, Феѓи Иштвана Михаљ, Фењсароши Андрана Бела, Ференчек Жиге Мирко, Гарчев Станимира Радисав, Гошиќ Милана Љубисав, Халимановиќ Раѓиба Мердан;

Хасиќ Хусеина Асим, Хатемиќ Алије Јусуф, Хорват Андраша Андраш, Хорват Иштвана Иштван, Јанковиќ Љубомира Милорад, Јерен Казимир Иван, Јовановиќ Душана Љубиша, Јовановиќ Радоја Велизар, Јовановиќ Василија Видоје, Јововиќ Василија Милорад, Југ Франца Милан, Јурица Јуре Јосип, Кадриќ Хамдије Рамиз, Кајтазовиќ Хасана Нурија, Катиќ Драгомир, Катунца Разуменка Јеленко, Кнежевиќ Исидора Винко, Купчиќ Ивана Јоже, Лазиќ Милије Драган, Лекиќ Звонка Томислав, Мешиќ Алије Мухарем, Миљковиќ Николе Новица, Митровски Трајка Радољуб, Морина Де-

мира Тафиљ, Мујаџиќ Сабида Абид, Мукача Мује Назиф, Мурати Мурата Вајт, Николиќ Душана Градимир, Пајиќ Млађена Милан, Павловиќ Лазара Милован, Песа Пере Недељко, Петковиќ Предрага Саво, Петров Санде Мирко, Петровиќ Властимира Божидар, Поповиќ Радомира Душан, Путанец Јураја Петар, Рајачиќ Душана Милорад, Ранковиќ Радована Љубисав, Реѓодиќ Милоша Стојан, Рутиќ Винка Јосип, Савиќ Ралоја Мирко, Симин Милутина Драгољуб, Собота Драге Звонко, Станковиќ Богдана Божидар, Старчевиќ Јована Милан, Стефановиќ Марка Милош, Стојановиќ Предрага Александар, Стојановиќ Видоје, Ступац Јусуфа Ариф, Субасиќ Суље Хасан, Сувајац Јове Драгомир, Штефаниќ Мирослава Бранко, Табаќин Јуричев Јурослав Милорад, Татиќ Драга Радољуб, Тимотијевиќ Драгослава Милисав, Тодоровиќ Живадина Брачислав, Тркеш Ивана Иван, Везјак Виктор Емил, Видовиќ Сретена Јован, Витман Ивана Иван, Враниќ Живоина Милорад, Вучеков Александра Сретен, Живковиќ Димитрија Радослав;

Од Воената пошта 7345, Сплит

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Водник-стажиста Цакиќ Најдана Божидар;
Помлад водник Божиќ Славка Миленко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Водник — стажиста Николиќ Благоја Славиша;
Помлади водници: Бериќ Милана Драган, Ђуриќ Милана Радислав, Павковиќ Павла Здравко;
Десетари: Ђоканиќ Гојка Зоран, Ђорђевиќ Миливоја Драган, Мемедоски Шукри Адем, Милошевиќ Вучине Томислав;

Разводници: Коваленко Ђорѓа Александар, Ратковиќ Стеве Душан, Росандиќ Николе Милан, Вукајловиќ Радосава Славко;

Морнар: Маѓдиќ Михајла Крешимир;

Од разни единици — установи

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување стрешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Помлад водник: Микиќ Јована Цветај
Десетар: Шефези Мише Андита
Разводник: Дробац Гуре Бошко

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Помлад водник: Зумери Хамде Матуш
Десетари: Ђорђевиќ Милана Томислав, Јовановиќ Властимира Мирослав;

Разводници: Делах Стјепана Мирослав, Миличевић Петра Миодраг, Тирић Хајрудина Сенад;
Војници: Алексић Драгослава Радослав, Баришић Иве Баро. Душковећ Јосипа Цветко, Крањц Карла Бојан, Мешкић Адама Исмет, Миловановић Живорада Душко, Муминовић Мухамеда Аљо, Попов Милорада Петар

Бр. 31
3 март 1977 година
Београд

Претседател;
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Централноафричката империја

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Alberto Sato, извонреден и ополномоштен амбасадор на Централноафричката империја во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр 33
8 март 1977 година
Београд

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на 70-годишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во организирањето и изградбата на Социјалистичкото самоуправни општество и за особен придонес од значење за општиот развој и јакнењето на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД

Цази Алберта Јосип.
Бр. 35
11 март 1977 година
Београд

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бенац Романа Алојз;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ѓосић Живојина Драгомир, Фукарек Ивана Павле, Хахамовић Симеона Јулије, Сарван Теофила Миливоје, Спаић Николе др Војислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мијановић Раде др Гашо, Рихтман Адолфа Цвјетко, Самарџић Лазара др Ђорѓо, Стенек Фрање др Звонимир, Суческа Ахмеда др Авдо, Велимировић Илије др Михајло;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вуковић Лазара Јован;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бајрактаревић Мухарема Махмут, Дежелић Велимира Младен, Жежић Адалберта Јосип, Јовановић Николе Радослав, Шољан Иве Тонко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алагић-Сувајџић Јована др Дубравка, Баго Јозе др Драго, Чалија Николе др Бранко, Даутбашић Ибрахима др Исмет, Фестић Адема др Ибрахим, Крнета-Остојић Јураја др Славица, Млађеновић-Купчевић Рајка Рајка, Пелеш-Диздаревић Шефкија др Муба;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бучан Арслана Шучро, Мандић-Чивша Милорада Вожана, Мијан Јосипа Анте, Реџеповић Реџепа Мухамед, Савић-Лончић Николе Љуба;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Новалић Рагиба Нуман.

Бр. 37
17 март 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на 70-годишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес кон нејзината политика на мирот и пријателската соработка со други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Бабовић-Ђуковић Васе Спасенија — Цана.

Бр. 38
18 март 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Унгарија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Szalay Lajos Laszlo, главен директор на Високата школа во Szombathely

Бр. 41
22 март 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
651. Закон за дополнување на Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии — — —	1821
652. Закон за учеството на федерацијата во финансирањето на изградбата на втората фаза на Конгресниот центар „Сава“ на Нов Белград — — — — —	1821
653. Одлука за разрешување и именување на членови и на заменици-членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор — — — — —	1822
654. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1822
655. Одлука за измена на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година — —	1822
656. Решение за измена на Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	1823
657. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието »Paris Match«	1823
658. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието »L'express«	1823
659. Правилник за техничкиот преглед на радиостаници — — — — —	1823
660. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на броила за електрична енергија, како и работниците во определени организации на здружениот труд во поглед на стручната подготовка, ако му се ставаат на располагање на органот на контролата при прегледот и жигосувањето на тие броила — — — — —	1827
Исправка на Одлуката за извоз на опрема која се комплетира со купување во странство на дел од опрема без увоз во Југославија — — — — —	1832
Укази — — — — —	1832
Одликувања — — — — —	1833